

ЕЛАБОРАТ ЗА ОБУКА НА ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ

Со овој елаборат се определуваат содржините, наставниот кадар, роковите за пријавување на кандидати, роковите за полагање на модулите како и останатите институционални и организациски аспекти за организирање на обука на туристички водичи дадени во продолжение на овој документ.

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА УСТАНОВАТА/ИНСТИТУЦИЈАТА		
1.	Датум на аплицирање	
2.	Назив на установата/институцијата за образование на возрастни	Факултет за туризам и угостителство – Охрид
4.	Овластено лице	Декан, Проф. д-р Сашо Коруновски
5.	Податоци за контакт	Адреса: Кеј Маршал Тито 95
		Телефонски број: +389 76 355 501
		Е-mail адреса: ftu@uklo.edu.mk
6.	Податоци за координаторот на програмата	Име и презиме: М-р Михаел Ристески
		Работна позиција: Асистент
		Квалификација: М-р по туризам
		Телефонски број:
		Адреса на е-пошта: Michael Risteski < risteski_m@yahoo.com >;

7.	Назив на програмата	Програма за обука за туристички водич
8.	Опис на програмата	<p>Изработката на Програмата за обука за туристички водич е во согласност со ЕУ Регулативата за професионални квалификации која ги утврдува содржините, начините и условите за спроведување на обука за туристички водичи. Бидејќи туристичките водичи всушност се претставници на градовите, регионите и државата за која се обучуваат да ја претстават пред туристите, нивната улога е на професионален начин и со соодветни познавања да го промовираат културното и природното наследство, едновремено придонесувајќи да се обезбеди одржливост во туристичкиот развој на дестинациите.</p> <p>Програмата за обука опфаќа теоретски и практичен дел кој ќе се реализира во 610 единици за обука (една единица е еквивалент на еден час).</p> <p>Теоретскиот дел содржи општ и посебен дел со кој кандидатот се здобива со потребните знаења предвидени во содржината на предметите.</p> <p>Со практичниот дел од програмата се подразбира реализирање на студиска и демонстрациска тура заради стекнување практични знаења и демонстрирање на стекнатото знаење на кандидатот во пракса.</p> <p>Испитот исто така се состои од теоретски и практичен дел. Теоретскиот дел од испитот се состои од проверка на знаењето од предметите кои се составен дел од општиот и посебниот дел на програмата за обука. Практичниот дел од испитот подразбира симулација на водење на група туристи при што кандидатот практично го покажува знаењето кое го стекнал од предвидената програма за обука на туристички водич на јазикот/јазиците кои претходно ги навел во пријавата.</p>
9.	Профил на учесникот на програмата	<ol style="list-style-type: none"> 1. Да биде државјанин на Република Македонија 2. Да има живеалиште на територијата на Република Македонија 3. Да има најмалку средна стручна подготовка 4. Да има положен курс за прва помош 5. Кандидатот задолжително пријавува минимум еден странски јазик (светски или европски) на кој на крајот од програмата за обука го полага практичниот испит. <p><u>ЗАБЕЛЕШКА: точките 1, 2 и 3 се од член 40 од Законот за туристичка дејност, а точките 4 и 5 се од член 19 од правилникот.</u></p>

10.	Планиран број на учесници во програмата	Не е ограничен.
11.	Цели на програмата	Врз основа на член 39 ОД ЗАКОНОТ ЗА ТУРИСТИЧКА ДЕЈНОСТ основните цели на овој елаборат е креирање на обука и модули за туристички водичи кои ќе бидат компетентни на домашните и странските посетители во Република Македонија им ги презентира природните и антропогените туристички атрактивности, историјата на земјата и културно-историските споменици, уметнички дела, етнографски и други атрактивности, историски настани, легенди и личности за тие настани, општественото уредување на земјата и има комуникативни способности општи познавања од туризмот и психологијата на туризмот и го познава јазикот кој го користат странските туристи.
12.	Резултати од програмата	Креиран материјал за модулите кои ќе се изучуваат на Обуката за туристички водичи, запишувани кандидати за туристички водичи, организирана теоретска и практична настава за потребите на обуката, како и организиран теоретски и практичен испит за учесниците на обуката. Крајните резултати се обучени туристички водичи кои ќе одговорат на поставените цели на програмата, како и позитивна евалуација за обуката и наставниот кадар кој ја одржува обуката. Од новата програма се очекува да се креираат кадри кои ќе бидат на еднакво рамниште со колегите од другите земји во Европа и развиените држави во светот. Со оваа програма се решава прашањето и на познавањето на странските јазици што претставува основа во туристичкото водење.

13.	Критериуми за влез во програмата	<p>А. Кандидатите што немаат универзитетска диплома од областа на туризмот, треба да ја поднесат следната документација:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Уверение за државјанство 2. Извод од матична книга на родени 3. Доказ за завршено најмалку четиригодишно средно образование (копија од диплома заверена на нотар) 4. Уверение за положен курс за прва помош (се поднесува пред полагањето на практичниот испит) 5. Уплата во износ од 15.000,00 денари на жиро сметка на факултетот со цел на дознака „обука на туристички водичи – теоретски општ и посебен дел“ 6. Такса во износ од 5.000,00 денари на посебна жиро сметка на факултетот за полагање на практичниот испит по регион <p><u>ЗАБЕЛЕШКА: Точките од 1 до 5 се од член 19 на Правилникот за туристички водичи, а точка 6 е од член 27 од Правилникот</u></p> <p>Б. Кандидатите кои претходно дипломирале на факултет за туризам и угостителство на насоките туризам, гастрономија и исхрана и диететика или хотелско – ресторанска се ослободени од полагање на теоретскиот дел од обуката и истите се упатуваат на полагање на практичниот испит. Овие кандидати треба да поднесат:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Уверение за државјанство 2. Извод од матична книга на родени 3. Доказ за завршено соодветно високо образование на факултет за туризам и угостителство (копија од диплома заверена на нотар) 4. Уверение за положен курс за прва помош (се поднесува пред полагањето на практичниот испит) 5. Административна такса во износ од 3.300,00 денари на жиро сметка на факултетот 6. Такса во износ од 5.000,00 денари на посебна жиро сметка на факултетот за полагање на практичниот испит по регион <p><u>ЗАБЕЛЕШКА: Уплатите и условите за кандидатите со туризам се согласно член 24 од Правилникот</u></p>													
14.	Времетраење на програмата	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 25%; text-align: center;">Вкупен број на часови</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">Изразено во проценти</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Теорија</td> <td style="text-align: center;">360</td> <td style="text-align: center;">59%</td> </tr> <tr> <td>Пракса</td> <td style="text-align: center;">240</td> <td style="text-align: center;">39%</td> </tr> <tr> <td>Оценување</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">2%</td> </tr> </tbody> </table>			Вкупен број на часови	Изразено во проценти	Теорија	360	59%	Пракса	240	39%	Оценување	10	2%
	Вкупен број на часови	Изразено во проценти													
Теорија	360	59%													
Пракса	240	39%													
Оценување	10	2%													

		<p>* Други информации Број на часови неделно: Траење на програмата во месеци/години: Дополнителни коментари:</p>		
15.	Форми на спроведување на наставата	Форми на спроведување		Забележи
		Настава во училница/кабинет		
		Практична настава		
		Електронско учење		
		Настава на далечина		
16 .	Методи во наставата	Метод		Забележи
		Предавање		
		Дискусии во група		
		Набљудување		
		Истражување/откривање		
		Учење преку симулации		
		Учење насочено кон решавање на проблеми		
		Практична настава во работилница/кабинет		
		Обука на работно место		
		Индивидуална настава		
		Самонасочено учење		
		Посети/студиски патувања		
		Друго (специфицирај):		

20.	Самоевалуација/ внатрешна евалуација	<p>Алатки/методи (прашалници, дискусии, извештаи за спроведена евалуација) Времетраење: Заедно со теоретскиот дел од испитувањето на кандидатите, тие ќе бидат обврзани да пополнат прашалници преку кои ќе се спроведе евалуација на обуката и наставниот кадар. Наставниците ќе бидат запознати со резултатите од самоевалуацијата со цел да го подобрат работењето со идните генерации на кандидати.</p>																																										
21.	Наставен кадар	<p style="text-align: center;">Општ дел</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Предмет</th> <th style="width: 30%;">Наставник</th> <th style="width: 20%;">Број на часови</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Основи на светската историја;</td> <td>Проф. д-р Пере Аслимоски</td> <td>(6+4)</td> </tr> <tr> <td>Основи на историјата на уметност, архитектура и култура;</td> <td>Проф. д-р Сашо Коруновски</td> <td>(6+4)</td> </tr> <tr> <td>Општествено-политички систем на ЕУ;</td> <td>Проф. д-р Јове Кекеноски</td> <td>(6+4)</td> </tr> <tr> <td>Светски туристички региони;</td> <td>Проф. д-р Иванка Нестороска</td> <td>(6+4)</td> </tr> <tr> <td>Деловна етика и комуникациски техники и вештини во туризмот;</td> <td>Проф. д-р Лилјана Баткоска</td> <td>(12+8)</td> </tr> <tr> <td>Менаџмент на групи;</td> <td>Проф. д-р Зоран Тунтев</td> <td>(12+8)</td> </tr> <tr> <td>Деловно работење во туризмот.</td> <td>Проф. д-р Лидија Симонческа</td> <td>(6+4)</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Посебен дел</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Модул</th> <th style="width: 30%;">Наставник</th> <th style="width: 30%;">Број на часови</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Историја на Македонија;</td> <td>Проф. д-р Пере Аслимоски</td> <td>(12+8)</td> </tr> <tr> <td>Туристичка географија на Македонија;</td> <td>Проф. д-р Науме Мариноски</td> <td>(12+8)</td> </tr> <tr> <td>Културно наследство на Македонија;</td> <td>Проф. д-р Сашо Коруновски</td> <td>(12+8)</td> </tr> <tr> <td>Туризам и економски развој на РМ;</td> <td>Проф. д-р Симона Мартиноска</td> <td>(12+8)</td> </tr> <tr> <td>Општествено уредување и законската регулатива од областа на туризмот во РМ.</td> <td>Проф. д-р Ристо Речкоски</td> <td>(6+4)</td> </tr> </tbody> </table>	Предмет	Наставник	Број на часови	Основи на светската историја;	Проф. д-р Пере Аслимоски	(6+4)	Основи на историјата на уметност, архитектура и култура;	Проф. д-р Сашо Коруновски	(6+4)	Општествено-политички систем на ЕУ;	Проф. д-р Јове Кекеноски	(6+4)	Светски туристички региони;	Проф. д-р Иванка Нестороска	(6+4)	Деловна етика и комуникациски техники и вештини во туризмот;	Проф. д-р Лилјана Баткоска	(12+8)	Менаџмент на групи;	Проф. д-р Зоран Тунтев	(12+8)	Деловно работење во туризмот.	Проф. д-р Лидија Симонческа	(6+4)	Модул	Наставник	Број на часови	Историја на Македонија;	Проф. д-р Пере Аслимоски	(12+8)	Туристичка географија на Македонија;	Проф. д-р Науме Мариноски	(12+8)	Културно наследство на Македонија;	Проф. д-р Сашо Коруновски	(12+8)	Туризам и економски развој на РМ;	Проф. д-р Симона Мартиноска	(12+8)	Општествено уредување и законската регулатива од областа на туризмот во РМ.	Проф. д-р Ристо Речкоски	(6+4)
Предмет	Наставник	Број на часови																																										
Основи на светската историја;	Проф. д-р Пере Аслимоски	(6+4)																																										
Основи на историјата на уметност, архитектура и култура;	Проф. д-р Сашо Коруновски	(6+4)																																										
Општествено-политички систем на ЕУ;	Проф. д-р Јове Кекеноски	(6+4)																																										
Светски туристички региони;	Проф. д-р Иванка Нестороска	(6+4)																																										
Деловна етика и комуникациски техники и вештини во туризмот;	Проф. д-р Лилјана Баткоска	(12+8)																																										
Менаџмент на групи;	Проф. д-р Зоран Тунтев	(12+8)																																										
Деловно работење во туризмот.	Проф. д-р Лидија Симонческа	(6+4)																																										
Модул	Наставник	Број на часови																																										
Историја на Македонија;	Проф. д-р Пере Аслимоски	(12+8)																																										
Туристичка географија на Македонија;	Проф. д-р Науме Мариноски	(12+8)																																										
Културно наследство на Македонија;	Проф. д-р Сашо Коруновски	(12+8)																																										
Туризам и економски развој на РМ;	Проф. д-р Симона Мартиноска	(12+8)																																										
Општествено уредување и законската регулатива од областа на туризмот во РМ.	Проф. д-р Ристо Речкоски	(6+4)																																										
22.	Поддршка на учесниците	<p>Учесниците на обуката за туристички водич ќе имаат институционална поддршка од Координаторот за обуката, како и од Службите на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид.</p>																																										

23.	Опрема и наставни помагала	3 интернет линии со вкупна брзина од 46Мбпс Компјутерска училница со 20 компјутери 8 училници опремени со презентациона опрема 1 амфитеатар опремен со презентациона опрема Опрема за учење на далечина Polysom 7000HDX Веб страна на факултетот на која се објавуваат огласи и резултати
24.	Рокови за пријавување на кандидати	Кандидатите ќе може да се пријават според Конкурс кој ќе биде објавен од страна на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид, два пати во текот на една академска година и тоа во Јуни и Декември.
	Рокови за полагање на теоретскиот и практичниот испит	За кандидатите се определуваат три испитни рокови во текот на една академска година и тоа: - Декември – втора недела - Јуни – последна недела - Октомври - втора недела
25.	Финансирање на програмата	Самофинансирање врз основа на уплатите од учесниците
26.	Други установи/институции	Министерство за економија – Сектор за туризам Стопанска комора за туризам Здружение на туристи водичи и придружници.
27.	Место на спроведување	Факултет за туризам и угостителство – Охрид
28.	Изјава	Јас долупотпишаниот/ата: - ја потврдувам точноста на информациите содржани во формуларот - потврдувам дека формуларот е пополнет согласно Прирачникот за верификација на посебни програми за образование на возрасни - потврдувам дека сите потребни услови за спроведување на програмата се исполнети - се согласувам да се врши мониторинг на спроведувањето на програмата од надлежните институции
29.	Име и презиме на Деканот Потпис и печат на установата/институцијата	Проф. д-р Сашо Коруновски

АНЕКС 1

Доколку посебната програма е од модуларен тип, наместо полињата 17 и 18 се пополнува АНЕКС 1, за секој модул одделно.

Назив на модулот	Опис	Резултати (знаења, вештини, компетенции)	Статус (задолжителен/изборен)	Времетраење (часови)	Период на оценување	Методи на оценување	Критериуми за оценување	Времетраење на оценувањето (мин.)